

Вид реба,			Период			Контролор																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
			0594			1024						050036			040063			415								
			Идентификационен број						Размерени кодекси																	

на ден 31.12. 2015 година

(по денари)

[illegible]

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Претходна година (почетна состојба)	И з н о с		
					Бруто	Исправка на вредноста	Нето (6 - 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
11.	04	IV. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА	1 2 3				
		B. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+ +142+143+144+145+146)	1 2 4	78946470	236495544	176176320	60319224
		IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (од 126 до 133)	1 2 5	49847108	69548175	60479240	9068935
12.	100	Сметка	1 2 6	49847108	69548175	60479240	9068935
13.	101	Благајна	1 2 7				
14.	102	Издвоени парични средства	1 2 8				
15.	103	Отворени акредитиви	1 2 9				
16.	104	Девизна сметка	1 3 0				
17.	105	Девизни акредитиви	1 3 1				
18.	106	Девизна багајна	1 3 2				
19.	108	Други парични средства	1 3 3				
20.	11	II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	1 3 4				
		III. ПОБАРУВАЊА (од 136 до 139)	1 3 5	2669928	31000906	29336520	1664386
21.	120	Побарувања од буџетот	1 3 6				
22.	121	Побарувања од фондот	1 3 7				
23.	122 и 129д	Побарувања од купувачи во земјата	1 3 8	2669928	31000906	29336520	1664386
24.	123 и 129д	Побарувања од купувачи во странство	1 3 9				
25.	13	IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	1 4 0				
26.	14	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА	1 4 1				

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Претходна година (почетна состојба)	И з н о с		
					Тековна година		
1	2	3	4	5	Бруто	Исправка на вредноста	Нето (6 - 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
27.	15	VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	1 4 2				
28.	16	VII. ФИНАНСИСКИ И ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ	1 4 3				
29.	17	VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	1 4 4				
30.	190 до 197	IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	1 4 5				
31.	198	Други активни временски разграничувања	1 4 6	26433434	135946460	86360560	49589900
		B. МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (од 148 до 153)	1 4 7				
32.	31	Материјали	1 4 8				
33.	32	Резервни делови	1 4 9				
34.	36	Ситен инвентар	1 5 0				
35.	60	Производство	1 5 1				
36.	63	Готови производи	1 5 2				
37.	65, 66 и 67	Стоки, аванси, депозити и кауции	1 5 3				
		Г. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (од 155 до 157)	1 5 4				
38.	090	Непокриени трошоци од поранешни години	1 5 5				
39.	092	Непокриени трошоци од тековна година	1 5 6				
40.	095	Примани долгорочни кредити и заеми	1 5 7				
41.	08	III. ДРУГИ СРЕДСТВА	1 5 8				
		ВКУПНА АКТИВА (111 + 124 + 147 + 154 + 158)	1 5 9	78946470	236495541	176176320	60319221
42.	990 до 994	БОНБИЛАНСНА АКТИВА	1 6 0				

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	Износ на денот на билансирање
1	2	3	4	5	6
		П А С И В А:			
		I. ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА (162 + 163)	1 6 1		
43.	900	Државен - јавен капитал	1 6 2		
44.	901	Останат капитал (запихите на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност)	1 6 3		
45.	91	II. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	1 6 4		
		III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 166 до 172)	1 6 5		
46.	920	Обврски по долгорочни кредити	1 6 6		
47.	922	Вложувања од странски лица	1 6 7		
48.	923	Кредити од банки во земјата	1 6 8		
49.	924	Други кредити во земјата	1 6 9		
50.	925	Кредити од странство	1 7 0		
51.	927	Долгорочни обврски за примени депозити и кауции	1 7 1		
52.	928	Други долгорочни обврски	1 7 2		
		IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174 + 175 + 180 + 181 + 189 + + 195 + 196 + 197 + 198)	1 7 3	78946420	60319221
53.	21	а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	1 7 4		
		б) Краткорочни обврски спрема добавувачите (од 176 до 179)	1 7 5	26433434	49585900
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	1 7 6	26433434	49585900
55.	221	Обврски спрема добавувачи во странство	1 7 7		

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с											
				Претходна година (почетна состојба) (тековна година)						Износ на денот на билансирање					
1	2	3	4	5						6					
56.	224	Обврски спрема добавувачи за нефактурирани стоки, материјали и услуги	1 7 8												
57.	225	Обврски спрема добавувачи-граѓани	1 7 9												
58.	23	в) Примени аванси, депозити и кауции	1 8 0												
		г) Краткорочни финансиски обврски (од 182 до 186)	1 8 1												
59.	240	Обврски за заведничко работење со субјектите	1 8 2												
60.	241	Обврски за кредити во земјата	1 8 3												
61.	242	Обврски за кредити во странство	1 8 4												
62.	243	Обврски за вложени средства во земјата	1 8 5												
63.	245	Други краткорочни финансиски обврски	1 8 6												
64.	246	Обврски спрема работниците	1 8 7												
65.	247	Обврски по запирања на работниците	1 8 8												
		д) Обврски спрема државата и други институции (од 190 до 194)	1 8 9												
66.	250	Обврски за данок на додадена вредност	1 9 0												
	251	Обврски за акции	1 9 1												
67.	252	Обврски за царини и царински давачки	1 9 2												
68.	253	Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско дело	1 9 3												
69.	255	Обврски за други даноци и придонеси	1 9 4												

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с											
				Претходна година (почетна состојба) (тековна година)						Износ на денот на билансирање					
1	2	3	4	5						6					
70.	26	г) Финансиски и пресметковни односи	1 9 5												
71.	27	е) Обврски за даноци и придонеси од добивката	1 9 6												
72.	28	ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	1 9 7												
73.	29	з) Пасивни временски разграничувања	1 9 8					52513036					10733321		
74.	98	IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА													
		Извори на други средства	1 9 9												
		ВКУПНА ПАСИВА (161 + 164 + 165 + 173 + 199)	2 0 0					78946470					60319221		
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ПАСИВА	2 0 1												

Во ОКОНЕ
 На ден 28.07.2012

Лице одговорно за составување на билансот

М.П.

Раководител

Образецот е пропишан со Правилникот за обликот и содржината на билансот на состојбата и билансот на приходите и расходите за буџетите и буџетските корисници („Службен весник на РМ“, бр. 109/05)

		Период 05941024	Контролор 1050036010063115
123 Вид раб.	4567891011 Идентификационен број	121314151617181920212223242526 Резервни кодови	

Назив на субјектот Дирекција за заштита и контрола
 Адреса, седиште и телефон Ул. Радослав Крстевски бр. 8 Скопје, 2433-384
 Единствен даночен број 4030004532380
 (корисници на средства од Буџетот)

ПРИХОДИ И РАСХОДИ во текот на годината - - Биланс на приходите и расходите

од 1 јануари до 31.12. 2016 година

(во денари)

Ред. Број	Група за сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОГ	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		РАСХОДИ:			
		I. ТЕКОВНИ РАСХОДИ (002+007+012+020+024+028+033+039)	0 0 1	5388169	24159590
		а) ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ (од 003 до 006)	0 0 2		
1.	401	Плати и додатоци	0 0 3		
2.	402	Придоноси за социјално осигурување	0 0 4		
3.	403	Останати придонеси од плати	0 0 5		
4.	404	Надоместоци	0 0 6		
		б) РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ (од 008 до 011)	0 0 7		
5.	411	Финансирања на нови програми и потпрограми	0 0 8		
6.	412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	0 0 9		
7.	413	Тековни резерви (разновидни расходи)	0 1 0		
8.	414	Резерви за капитални расходи	0 1 1		
		в) СТОКИ И УСЛУГИ (од 013 до 019)	0 1 2	453880	10276368
9.	420	Патни и дневни расходи	0 1 3		290350
10.	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0 1 4		1908138
11.	423	Материјали и ситен инвентар	0 1 5		
12.	424	Поправки и тековно одржување	0 1 6		7729709
13.	425	Договорни услуги	0 1 7	408130	182191
14.	426	Други тековни расходи	0 1 8	45750	166580
15.	427	Привремени вработувања	0 1 9		

Ред. број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОГ	И з н с с	
				Предходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		г) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОНБУЏЕТСКИ ФОНДОВИ (од 021 до 023)	0 2 0		
16.	431	Трансфери до Фондот за ПИОМ	0 2 1		
17.	432	Трансфери до Агенц. за вработување	0 2 2		
18.	433	Трансфери до Фондот за здравствено осигурување	0 2 3		
		д) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ЕПС (од 025 до 028)	0 2 4		
19.	441	Дотации од ДДВ	0 2 5		
20.	442	Наменски дотации	0 2 6		
21.	443	Блок дотации	0 2 7		
22.	444	Дотации за дежигирани одделни надлежности	0 2 8		
		ѓ) КАМАТНИ ПЛАЌАЊА (од 030 до 032)	0 2 9		
23.	451	Каматни плаќања кон нерезидентни кредитори	0 3 0		
24.	452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	0 3 1		
25.	453	Каматни плаќања кон други нивоа на власт	0 3 2		
		в) СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ (од 034 до 038)	0 3 3	4934289	13882622
26.	461	Субвенции за јавни претпријатија	0 3 4		
27.	462	Субвенции за приватни претпријатија	0 3 5		
28.	463	Трансфери до невладини организации	0 3 6	2103744	1983682
29.	464	Јавни трансфери	0 3 7		5500
30.	465	Исплати по извршени исправи	0 3 8	2830545	11893440
		ж) СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ (од 040 до 043)	0 3 9		
31.	471	Социјални надоместоци	0 4 0		
32.	472	Плаќања на бенефиции од Фондот за ПИОМ	0 4 1		
33.	473	Плаќање на надоместоци од Агенцијата за вработување	0 4 2		
34.	474	Плаќање на надоместоци од Фондот за здравствено осигурување	0 4 3		
		II. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (од 045 до 054)	0 4 4	14483769	36319650
35.	480	Купување на опрема и машини	0 4 5		8785146
36.	481	Градежни објекти	0 4 6		
37.	482	Други градежни објекти	0 4 7	14159947	9600000
38.	483	Купување на мебел	0 4 8		
39.	484	Стратешки стоки и други резерви	0 4 9		
40.	485	Вложување и нефинансиски средства	0 5 0		
41.	486	Купување на возила	0 5 1	323822	17934504
42.	487	Капитални трансфери до вонбуџетски фондови	0 5 2		
43.	488	Капитални дотации до ЕПС	0 5 3		
44.	489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	0 5 4		

Ред. број	Група на сметки, или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОГ	И з н о с									
				Претходна година					Тековна година				
1	2	3	4	5					6				
		III. ОТПЛАТА НА ГОТОВИНА (од 056 до 058)	0 5 5										
45.	491	Отплата на главнина до нерезидентни кредитори	0 5 6										
46.	492	Отплата на главнина кон домашни институции	0 5 7										
47.	493	Отплата на главнина до други нивоа на власт	0 5 8										
		A. ВКУПНО РАСХОДИ (001 + 044 + 055)	0 5 9					19271938				60479240	
		Б. ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ-ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (103 минус 059)	0 6 0					49847108				9068935	
48.	811, 812 и 813	В. ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ ОД ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ-ДОБИВКАТА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ	0 6 1										
		Г. НЕТО ВИШОК НА ПРИХОДИ-ДОБИВКА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (060 минус 061)	0 6 2					49847108				9068935	
		Д. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕТО ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ-ДОБИВКАТА (од 064 до 066)	0 6 3										
49.	830	За покривање на загуба	0 6 4										
50.	831	За поврат во буџетот односно фондот	0 6 5										
51.	833	За пренос во наредната година	0 6 6					49847108				9068935	
		Г. ВКУПНО (059+060)=105 ако 061 е поголемо од 060 тогаш (059 + 061) = 105	0 6 7					69719046					
		ПРИХОДИ:											
		I. ДАНОЧНИ ПРИХОДИ (од 069 до 076)	0 6 8										
52.	711	Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	0 6 9										
53.	712	Придонеси за социјално осигурување	0 7 0										
54.	713	Даноци од имот	0 7 1										
55.	714	Домашни даноци на стоки и услуги	0 7 2										
56.	715	Данок од меѓународна трговија и трансакции (царини и давачки)	0 7 3										
57.	716	Еднократни посебни такси	0 7 4										
58.	717	Даноци на специфични услуги	0 7 5										
59.	718	Такси на користење или дозволи за вршење на дејност	0 7 6										
		II. НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ (од 078 до 082)	0 7 7					21151428				19524680	
60.	721	Претприемачки приход и приход од имот	0 7 8										
61.	722	Глоби, судски и административни такси	0 7 9					15438					
62.	723	Такси и надоместоци	0 8 0										
63.	724	Други владини услуги	0 8 1										
64.	725	Други неданочни приходи	0 8 2					21135990				19524680	

Ред. број	Група на сметки, или сметка	ПОЗИЦИЈА	Сума на АОГ	И з н о с	
				Претходна година	Текуща година
1	2	3	4	5	6
		III. КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ (од 084 до 087)	0 8 3		
65.	731	Продажба на капитални средства	0 8 4		
66.	732	Продажба на стоки	0 8 5		
67.	733	Продажба на земјиште и нематеријални служувања	0 8 6		
68.	734	Приходи од дивиденди	0 8 7		
		IV. ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ (од 089 до 092)	0 8 8	48567018	50023495
69.	741	Трансфери од други нивоа на власт	0 8 9	48538013	49847108
70.	742	Донации од странство	0 9 0	29005	170327
71.	743	Капитални донации	0 9 1		
72.	744	Тековни донации	0 9 2		
		V. ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ (од 094 до 096)	0 9 3		
73.	751	Краткорочни позајмици од земјата	0 9 4		
74.	753	Долгорочни обврзници	0 9 5		
75.	754	Друго домашно задолжување	0 9 6		
		VI. ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО (од 098 до 100)	0 9 7		
76.	761	Меѓународни развојни агенции	0 9 8		
77.	762	Сграјнски влаци	0 9 9		
78.	769	Други задолжувања во странство	1 0 0		
		VII. ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ			
79.	771	Продажба на хартии од вредност	1 0 1		
		VIII. ПРИХОДИ ОД ОТПЛАТА НА ЗАЕМИ			
80.	781	Приходи од наплатени дадени заеми	1 0 2		
		A. ВКУПНО ПРИХОДИ (068+077+083+088+093+097+101+102)	1 0 3	69749046	69548176
81.	890	Б. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ (059+061 минус 103)	1 0 4		
		В. ВКУПНО: (103 + 104 = 067)	1 0 5	69749046	69548176
82.		Г. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ: Просечен број на вработени врз основа на часовите на работа во пресметковниот период (цел број)	1 0 6	279	276

Во СКОПЈЕНа ден 28.02.2018

Лице одговорно за содржувањето на билансот

М.П.

Раководител

---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Ред. број	Група на сметки, сметка, делов	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ							
				Претходна година				Тековна година			
1	2	3	4	5				6			
7.	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на издатоци во истражување и развој	6 1 1								
8.		Сегашна вредност на издатоци за истражување и развој (< или = АОП 112 од БС)	6 1 2								
9.	002д	Набавна вредност на патенти, лиценци, концесии и други права	6 1 3								
10.	008д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на патенти, лиценци, концесии и други права	6 1 4								
11.	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на патенти, лиценци, концесии и други права	6 1 5								
12.		Сегашна вредност на патенти, лиценци, концесии и други права (< или = АОП 112 од БС)	6 1 6								
13.	002д	Набавна вредност на софтвер со лиценца	6 1 7								
14.	008д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на софтвер со лиценца	6 1 8								
15.	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на софтвер со лиценца	6 1 9								
16.		Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 112 од БС)	6 2 0								
17.	002д	Набавна вредност на софтвер развиен за сопствена употреба	6 2 1								
18.	008д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на софтвер развиен за сопствена употреба	6 2 2								
19.	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на софтвер развиен за сопствена употреба	6 2 3								
20.		Сегашна вредност на софтвер развиен за сопствена употреба (< или = АОП 112 од БС)	6 2 4								
21.	002д	Набавна вредност на набавени бази на податоци	6 2 5								
22.	008д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на набавени бази на податоци	6 2 6								
23.	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на набавени бази на податоци	6 2 7								
24.		Сегашна вредност на набавени бази на податоци (< или = АОП 112 од БС)	6 2 8								

Ред. број	Група на сметка, сметка одред	ПОЗИЦИЈА	Слика на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
25.	002д	Набавна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба	6 2 9		
26.	008д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на бази на податоци развиени за сопствена употреба	6 3 0		
27.	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на бази на податоци развиени за сопствена употреба	6 3 1		
28.		Сегашна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба (< или = АОП 112 од БС)	6 3 2		
29.	003	Набавна вредност на други нематеријални права	6 3 3		
30.	008д	Вредносно усогласување на други нематеријални права (ревалоризација)	6 3 4		
31.	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на други нематеријални права	6 3 5		
32.		Сегашна вредност на други нематеријални права (< или = АОП 112 од БС)	6 3 6		
		Б. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА			
33.	010	Земјиште	6 3 7		
34.	018д	Вредносно усогласување (ревалоризација) земјиште	6 3 8		
35.		Сегашна вредност на земјишта (< или = АОП 113 од БС)	6 3 9		
36.	011	Шуми	6 4 0		
37.	018д	Вредносно усогласување (ревалоризација) шуми	6 4 1		
38.		Сегашна вредност на шуми (< или = АОП 113 од БС)	6 4 2		
39.	018	Вредносно усогласување (ревалоризација) на материјалните добра и природните богатства	6 4 3		
		В. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА			
40.	022а	Набавна вредност на информациска и телекомуникациска опрема ²	6 4 4		
41.	028а	Вредносно усогласување (ревалоризација) на информациска и телекомуникациска опрема	6 4 5		

² Уреди со електронска контрола, како и електронски компоненти кои претставуваат дел од овие уреди (радио, телевизиска и комуникациска опрема и апарати)

Ред. број	Група на сметки, сметка и-дел	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ									
				Претходна година					Тековна година				
1	2	3	4	5					6				
42.	029л	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) и информатиска и телекомуникациска опрема	6 4 6										
43.		Сегашна вредност на информатиска и телекомуникациска опрема (< или = АОП 117 од БС)	6 4 7										
44.	022	Набавна вредност на компјутерска опрема *	6 4 8										
45.	028г	Вредностно усогласување (ревалоризација) на компјутерска опрема	6 4 9										
46.	029л	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на компјутерска опрема	6 5 0										
47.		Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 117 од БС)	6 5 1										
48.	025	Набавна вредност на други материјални средства	6 5 2										
49.	028д	Вредностно усогласување (ревалоризација) на други материјални средства	6 5 3										
50.	029л	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на други материјални средства	6 5 4										
51.		Сегашна вредност на други материјални средства (< или = АОП 120 од БС)	6 5 5										
52.		Драгоцени метали и камења	6 5 6										
53.		Антиквитети и други уметнички дела	6 5 7										
54.		Други скапоцености	6 5 8										
		Г. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ПЛАТИ И ДРУГИ ОБВРСКИ СПРЕМА ВРАБОТЕНИТЕ											
55.	260	Обврски за плати и надомести на плати (< или = на АОП 197 од БС)	6 5 9										
56.	261	Обврски за нето плати (< или = на АОП 197 од БС)	6 6 0										
57.	262	Надоместоци за нето плати (< или = на АОП 197 од БС)	6 6 1										
58.	264	Даноци на плати и надомести (< или = на АОП 197 од БС)	6 6 2										

* Хардвер и периферни единици, машини за обработка на податоци, печатари, скенери и слично.

Ред. број	Група на сметки, сметка и подсметка	ПОЗИЦИЈА	Основа на АОП	Износ									
				Претходна година					Тековна година				
1	2	3	4	5					6				
		VI. Социјални надоместоци											
76.	471д	Еднократна парична помош и помош во натура (< или = на АОП 040 од БПР)	6 8 0										
77.	471д	Детски додаток (< или = на АОП 040 од БПР)	6 8 1										
78.	471д	Помош на здравствена заштита на растенија и животни (< или = на АОП 040 од БПР)	6 8 2										
79.	471д	Исхрана за бездомници и други социјални лица (< или = на АОП 040 од БПР)	6 8 3										
		Г. ПРИХОДИ											
		I. Такси и надоместоци											
80.	723д	Закупнини (< или = на АОП 079 од БПР)	6 8 4										
		II. Трансфери од други нивоа на власт											
81.	741д	Трансфери од буџетот на Република Македонија (< или = на АОП 088 од БПР)	6 8 5										
82.	741д	Трансфери од буџетите на фондовите (< или = на АОП 088 од БПР)	6 8 6										
83.	741д	Блок дотации на општината по одделни намени (< или = на АОП 088 од БПР)	6 8 7										
		Е. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ											
84.		Прочетен број на вработени воз основа на состојбата на крајот на месецот	6 8 8										

Во Скопје

Лице одговорно за составување на образецот,

М.П.

Одговорно лице,

На ден 23.02.2017

М.П. на ЦРМ и дата на приемот

Контролата ја извршило

---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Ред. број	НКД (Национална класификација на дејности)		Остварени приходи (во денари) ³⁾
	Класа ¹⁾	Назив ²⁾	
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			

¹⁾ Во колоната за „Класа“ се внесува нумеричка ознака на класа, согласно НКД за дејноста од која субјектот остварува приход.

²⁾ Во колоната „Назив“ се внесува описно називот на дејноста според НКД од која субјектот остварува приход.

³⁾ Во колоната „Остварени приходи“ се внесува износот на остварените приходи по дејности.

РЕГИСТРИРАНА ПРЕТЕЖНА ДЕЈНОСТ (Со назначување на шифра и назив на класа на дејноста утврдена со НКД)

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ПРЕТЕЖНО ОД _____ ДЕЈНОСТ -

(Со назначувањето на шифра и назив на класа на дејноста утврдена со НКД)

Лице одговорно за остававање на образецот:

Име и презиме НАТКАР СЕАМАН

Потпис [Потпис]

Во Скопје

М.П.*

Име и презиме на законскиот застапник

На ден 28.02.2017

Потпис, [Потпис]

* За трговските друштва не е задолжителна употреба на официјалниот печат согласно Законот за трговските друштва

Образецот е пропишан со Правилникот за формата, содржината и начинот на пополнување на образецот за распределба на остварените приходи по дејности СПД - Рекапитулар („Сл. Весник на РМ“, бр. 72/14;



ДАНОЧЕН БИЛАНС за оданочување на добивка

ДБ

* Даночниот период кој го одредува притока

Посабен
даночен статус

☐ Заштитен
друштво ☐ ТУРЗ ☐ Базисно поправен
основат

Единствен
даночен број

4030004532350

Среден назив
и адреса на емисионото
законито за контакт

Информација за законието и
и.а. (указује)
у.р. РАСКЕ Корачице (у.р.)
СКБ 172Е

Телефон

02 2433384

Е-пошта

Датум на
притока
притока

Даночен период

од 01.01.2016

до 31.12.2016

Рок за
поднесување 28.02.2016

Извршен
на ДБ ☐ Број

УТВРДУВАЊЕ НА ДАНОК НА ДОБИВКА

„Без данок“

I. Финансиски резултат во Биланс на успех

II. Непрекирани расходи за даночни цели (збир од АОП 03 до АОП 27)

1. Расходи кои не се поврзани со вршење на дејноста на субјектот односно не се непосреден успех
за извршување на дејноста и не се последица од вршењето на дејноста

2. Издатоци надоместоци на трошоци и други лични притоки од работен однос над утврдените износи

3. Издатоци надоместоци на трошоци на вработените што не се утврдени со член 3 став 1, точка 2 од ЗДП

4. Трошоци за организациона употреба и притока исплатени над износите утврдени со закон

5. Трошоци по основа на месечни надоместоци на членови на органи на управување над висините утврдени со закон

6. Трошоци по основа на утврдени добивки на трети лица кои добиваат личен приход над износите
утврдени со закон

7. Надоместоци за лица волонтери и за лица ангажирани за вршење на работи над износите
утврдени со закон

8. Скриени исплати и добивки

9. Трошоци за репрезентација

10. Трошоци за доплата наплатени во сите случаи од Законот за државни и спонзорства за (заплаќа
доплата, над 5% од вкупниот приход остварен во подготвено

11. Трошоци за спонзорство направени во врсност со Законот за доплата на спонзорство на (заплаќа
над 3% од вкупниот приход остварен во подготвено

12. Трошоци по основа на камата по кредити кои не се користат за вршење на дејноста на субјектот

13. Осигурителни притоки кои ги плаќа работодавачот во корист на членови на органи на управување,
и на вработени

14. Данок по задолжителна (добивка) исплата и во име на трети лица кои се на товар на трошоците на субјектот

15. Перички и денешни салми, пензии и социјални камати за миниформална уплата на (заплаќа доплата и на трошоци
за присилна доплата

16. Исплати на стипендии

17. Трошоци на капа, заштита, крш и доследување

18. Транзитни на неплатени побарувања

19. Трошоци за издршка на едрности и неплатени побарувања

20. Износ на неплатени побарувања од банки

21. Разлика помеѓу трансферна и паравалудна остварена меѓу паравалудна лица

22. Износ на деп од камати по заеми кои се добиени од поврзано лице кое не е банкар или друга кредитна
кредитна институција, кој се надминува максимално 5% од вкупниот приход од работи за неплатени лица

23. Износ на заеми камати кои применети од субјектот од поврзано лице кое не е банка или друга кредитна
кредитна институција

24. Износ на камати на заеми добиени од заеми од банкар или банкарски надоместоци со издату од 25% учество на
капиталот

25. Други уопштувања на расходи

АОП

01									
02									
03									
04									
05									
06									
07									
08									
09									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									

Даночниот период за кој се утврдува даночната обврска во Даночниот биланс за оданочување на добивка (образец "ДБ") е една календарска година. Доколку даночниот обвршик работел за период пократок од една календарска година, за даночен период се смета периодот во кој работел. Даночниот биланс се подготвува најдоцна до 28 (29) февруари за годината што претходи, до даночната канцеларија на УП или во електронска форма преку <http://tax.mtd.gov.mk>.

Образецот "ДБ" може да се достави најдоцна до 15.ти Март доколку даночниот обвршик Годишната сметка до Централниот регистар ја доставил во електронска форма.

Обвршикот кај кој е отворена постапка за ликвидација, постапка на стечај или кај кој настанале статусни промени, образецот "ДБ" го доставува во рок од 60 дена од денот на отворањето на постапката, односно од денот на настанувањето на статусните промени.

При пополнување на даночниот биланс, податоците внесете ги читливо и целосно, во точно означените полиња. Не внесувајте ништо во полињата кои ги пополнува Управата за јавни приходи. Иностите се исказуваат во денари, без дени.

Во образецот задолжително се внесуваат податоците за: Единствен даночен број (ЕДБ), скратен назив и адреса на вистинско седиште за контакт и даночен период за кој се подготвува даночниот биланс.

Обвршиците со посебен даночен статус: започнати друштва, стопански единици во рамките на установите за извршување на санкции односно казнено-поправни установи, и користици на технолошко индустриски развојни зони, го означуваат со "X" соодветното поле во образецот.

УТВРДУВАЊЕ НА ДАНОК НА ДОБИВКА

- I. Финансиски резултат во Биланс на успех - Финансискиот резултат во Билансот на успех (БУ) утврден како добивка или загуба пред оданочување. Доколку Финансискиот резултат е позитивен (добивка), во полето пред износот задолжително внесете "+", а доколку е негативен (загуба) внесете "-".
- II. Непризнани расходи за даночни цели - претставува збир од АОП 03 до АОП 27.
 1. Расходи кои не се поврзани во вештење на дејност на субјектот, односно не се непосреден услов за извршување на таа дејност и не се последица од вршењето на таа дејност, согласно член 9 став 1 точка 1 од Законот за данокот на добивка.
 2. Исплатени надоместоци на трошоци и други лични примања од работен однос кои го надминуваат утврдените износи во член 9 став 1 точка 2 од Законот за данокот на добивка.
 3. Исплатени надоместоци на трошоци на вработените што не се утврдени со член 9 став 1 точка 2 од Законот за данокот на добивка.
 4. Трошоци за организирана исхрана и престој во јавност возбразја на вработените, исплатени над износите утврдени согласно член 9 став 1 точка 3 од Законот за данокот на добивка и член 4 став 2 алинея 1 и 2 од Правилникот за начинот на пресметување и уплатување на данокот на добивка и начинот на одбегнување на двојното ослободување или двојното оданочување (Правилник за ДД).
 5. Трошоци по основ на месечните надоместоци на членовите на органите на управување над 50% од просечната месечна бруто плата исплатена во претходната година во Република Македонија, согласно член 9 став 1 точка 4 од Законот за данокот на добивка и член 4 став 2 алинея 1 од Правилник за ДД.
 6. Трошоци по основ на уплатени доброволни придонеси во доброволен пензиjsки фонд над износот од четири просечни месечни бруто плати, исплатени во претходната година во Република Македонија, на годишно ниво по вработен, согласно член 9 став 1 точка 5 од Законот за данокот на добивка.
 7. Надоместоци за лични конотери и за лични ангажирани за вршење на јавни работи исплатени над износите утврдени согласно член 9 став 1 точка 6 од Законот за данокот на добивка.
 8. Скриени исплати на добивка, согласно член 9 став 1 точка 7 од Законот за данокот на добивка и член 4 став 2 алинея 4 од Правилник за ДД.
 9. Трошоци направени за репрезентација во висина од 90%, согласно член 9 став 1 точка 8 од Законот за данокот на добивка.
 10. Трошоци за донации направени во согласност со Законот за донации и спонзорства во јавните дејности над 5% од вкупниот приход остварен во текот на годината, согласно член 9 став 1 точка 9 од Законот за данокот на добивка.
 11. Трошоци за спонзорства направени во согласност со Законот за донации и спонзорства во јавните дејности над 3% од вкупниот приход остварен во текот на годината, согласно член 9 став 1 точка 10 од Законот за данокот на добивка.
 12. Камати по кредити за набавка на патнички автомобили, мебел, теписи, уметнички дела од ликовната и применетата уметност и други украсни предмети, како и камати по кредити кои не се користат за вршење на дејноста на обвршикот, согласно член 9 став 1 точка 11 од Законот за данокот на добивка.
 13. Осигурителни премии кои ги плаќа работодавачот во корист на членовите на органите на управување, како и на вработените доколку истите не се добиваат од плата, освен личното колективно осигурување на работниците за повреда на работе, согласно член 9 став 1 точка 12 од Законот за данокот на добивка.
 14. Дански по задршка добивка, исплатени во името на трети лице кои се на товар на трошоците на даночниот обвршик, согласно член 9 став 1 точка 13 од Законот за данокот на добивка.
 15. Паритик и даночни казни, пенали и казниви камати за ненавремена уплата на јавните даванија и на трошоците за присилна навлата, согласно член 9 став 1 точка 14 од Законот за данокот на добивка.
 16. Исплати на стипендии, освен стипендиите доделени на начин и под услови утврдени со Законот за донации и спонзорства во јавните дејности, согласно член 9 став 1 точка 15 од Законот за данокот на добивка.
 17. Трошоци на капи, растури, крш и расипување, над нормираните износи утврдени за соодветната траница, под услов истите да не се настанати како резултат на колективен настан или ванреден случај, согласно член 9 став 1 точка 16 од Законот за данокот на добивка.
 18. Траен отпис на ненаплатените побарувања, согласно член 9 став 1 точка 17 од Законот за данокот на добивка.
 19. Трошоци за исплати на вредноста на ненаплатените побарувања согласно член 10 од Законот за данокот на добивка.
 20. Ненаплатени побарувања кои произлегуваат од трансфер на патнички средства кои по својата економска суштина се земени доколку не се вратени во истата година во која е извршен трансферот на земет согласно член 11 став 1 од Законот за данокот на добивка.

21. Велика помеѓу три сепарис и пазарна цена отстојува помеѓу поврзани лица согласно член 12 од Законот за данокот на добивка и член 4 став 3 точка 1 од Правилник за ДД.
22. Износот на лист од камати по заемите кои се добиени од поврзано лице кое не е Банка или друга финансиска институција кој го плаќаат или износот кој би се отплаќал доколку се работи за не поврзани лица согласно член 13 од Законот за данокот на добивка и член 4 став 3 точка 2 од Правилник за ДД.
23. Износот на заемните камати кои произлегуваат од од постојат поврзано лице кое не е Банка или друга финансиска институција согласно член 14 од Законот за данокот на добивка и член 4 став 3 точка 3 од Правилник за ДД.
24. Износот на каматите на земи се добива од одржаници или акционери - навидени и по помолку од 25% учество во капиталот согласно член 14 од Законот за данокот на добивка и член 4 став 3 точка 4 од Правилник за ДД.
25. Други усогласувања на расходите согласно Законот за данокот на добивка кои појавна не се наведени во прелиминарни редни броеви.
- III. Даночна основа (I+II) - Пресметан износ кој претставува зголемена/намалена исказана добивка/загуба за износите на непризнаените расходи во даночниот биланс.**
- IV. Намалување на даночна основа (AOP30+AOP31+AOP32+AOP33+AOP34)**
26. Износот на исплатени дивиденди за кои со претходниот период е зголемена даночната основа согласно член 17 од Законот за данокот на добивка и член 5 став 1 точка 2 од Правилник за ДД.
27. Износот на извршени дивиденди за кои со претходниот период била извршена зголемување на даночната основа согласно член 17 од Законот за данокот на добивка и член 5 став 1 точка 2 од Правилник за ДД.
28. Дивиденди оставени со учество во капиталот на друг обврзник - резидент на Република Македонија, под услов да се одржани од обврзникот кој е резидент на Република Македонија согласно член 18 од Законот за данокот на добивка и член 5 став 1 точка 3 од Правилник за ДД.
29. Дел од загуба намалена за непризнаени расходи помалку од претходниот период согласно член 19 од Законот за данокот на добивка и член 5 став 1 точка 4 од Правилник за ДД.
30. Износ на извршени вложувања од добивката (или востанови) за проширување на дејноста на даночниот обврзник, согласно член 28 од Законот за данокот на добивка и член 7 од Правилник за ДД.
- V. Даночна основа по намалување (III-IV)**
- VI. Пресметан данок на добивка (V x 10%)**
- VII. Намалување на пресметаниот данок на добивка (AOP38+AOP39+AOP40)**
31. Намалување на данокот за вредноста на набавени и ставени во употреба до 10 фискални системи на опрема за регистрирање на патнички плаќања согласно член 30 од Законот за данокот на добивка и член 8 став 1 точка 1 од Правилник за ДД.
32. Износ на данок содржан во авансни приходи/добивки во странство (withholding tax) во пропишаната ставка согласно член 37 од Законот за данокот на добивка и член 8 став 1 точка 2 од Правилник за ДД.
33. Со исклучок износот на данокот кој го плаќаат одржаници во странство под услов отстраната добивка да е исклучена од приходите на матичното правно лице во Република Македонија согласно член 47 од Законот за данокот на добивка и член 8 став 1 точка 3 од Правилник за ДД.
- VIII. Пресметан данок по намалување (VI-VII)**
34. Платени аконитации на данокот на добивка за даночниот период. Во ова поле се исказува износот на платените аконитации за месеците јануари-декември во изминатата година. Во ова поле се исказува износот на платените даноци на дивиденди само за 2024 година.
35. Износ на повеќе платен данок на добивка протисен од претходните даночни периоди согласно член 41 став 21 од Законот за данокот на добивка.
36. Износ за доплата/повеќе платен износ (AOP41+AOP42+AOP43). Предвиденост вносот знак "+" за доплата или знак "-" за повеќе платен износ. Доколку бидат враќање на платените даноци вносите "+" во полето пред знакот.
- IX. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ**
37. Закупен износ на извршени вложувања од добивката (реинвестирана) за проширување на дејноста на даночниот обврзник, согласно член 28 од Законот за данокот на добивка и член 7 од Правилник за ДД.
38. Загуба од претходни години за кои правото на отпорство во рок од три години не е изминато согласно член 19 од Законот за данокот на добивка и член 5 став 1 точка 4 од Правилник за ДД.
39. Отворена загуба намалена за непризнаените расходи од теконата година, која може да се пренесе во наредните три години согласно член 19 од Законот за данокот на добивка.
40. Проширен искористен дел на правото на намалување на данокот по одредба од член 30 од Законот за данокот на добивка и член 8 став 1 точка 1 од Правилник за ДД.
41. Отворен куруент приход или оснот во податок.
42. Вкупни трошоци за даночна година.
43. Вкупни трошоци за сопственост за година.
- Исправка на даночен биланс**
1. Полето "Исправка" се означува со "X" доколку даночниот обврзник поднесе коригирана даночна пријава/отплата, во случај кога пред истекот на рокот за востановување (5 години) утврди дека даночната пријава која ја доставил до УП е нецелосна, нетрешна или нецелосна. Во полето "број" се запишува архаичкиот број на даночната пријава за која се врши исправка.
- Податоци за составувањето и потпишаниот**
- Со потпис укажува податоците за потпишаниот и составувањето на даночниот биланс.